

PHILIPS

Звучна лента

Серија 7000

ТАВ7207



Прирачник за корисникот

Регистрирајте го Вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важни безбедносни упатства	3
	Безбедност	3
	Грижа за Вашиот производ	4
	Грижа за животната средина	4
	Усогласеност	4
	Помош и поддршка	4

2	Вашата звучната лента	6
	Што има во кутијата	6
	Главна единица	6
	Приклучоци	7
	Безжичен сабвуфер	7
	Далечински управувач	8
	Подготовка на далечинскиот управувач	8
	Поставување	9
	Монтирање на сид	10

3	Поврзување	11
	Dolby Audio	11
	Поврзување со HDMI ARC	11
	Поврзување со оптичка приклучница	12
	Поврзување со приклучница AUX	12
	Поврзување напојување	13
	Спарување со сабвуферот	13

4	Користење на звучната лента	14
	Вклучување и исклучување	14
	Избор на ефект за еквилајзер (EQ)	14
	Прилагодување на јачината на звукот	15
	Ресетирање на фабрички поставки	15
	Работа со Bluetooth	16
	Работа со УСБ	17
	Работа со AUX / OPTICAL / HDMI ARC	17

5	Спецификации на производот	18
----------	-----------------------------------	-----------

6	Решавање проблеми	19
	Trademarks	21

1 Важни безбедносни упатства

Пред да го користите производот, прочитајте и разберете ги сите упатства. Доколку се предизвика оштетување поради не следење на упатствата, гаранцијата нема да важи.

Безбедност

Ризик од електричен удар или пожар!

- Пред да поврзувате или да ги менувате поврзувањата, осигурете дека сите уреди се со исклучено напојување од електрична енергија.
- Никогаш не изложувајте го производот или опремата на дожд или вода. Во близината на производот, никогаш не поставувајте садови со течност, на пример, вазни. Доколку потечат течности врз или во производот, веднаш исклучете го од напојувањето со електрична енергија. Контактирајте со Службата за грижа за потрошувачи за да го проверат производот пред употреба.
- Никогаш не поставувајте го производот или опремата во близина на отворен пламен или други извори на топлина, вклучително и директна сончева светлина.
- Никогаш не вметнувајте предмети во отворите за вентилација или другите отвори на производот.
- Кога како уред за исклучување се користи главен прекинувач или спојка за уред, уредот за исклучување мора да биде лесно достапен.
- Батеријата (пакет батерии или поставени батерии) не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е директна сончева светлина, пожар или слично.
- Во случај на грмотевици, исклучете го производот од главното напојување со електрична енергија.
- Кога го исклучувате кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот, а не кабелот.
- Користете го производот во тропска и/или умерена клима.

Ризик од краток спој или пожар!

- За идентификација и номинални вредности за напојување, погледнете ја плочката за тип која се наоѓа на задниот дел или на дното од производот.
- Пред да го приклучувате производот со електрична енергија, осигурете дека напонот на напојувањето одговара со вредноста отпечатена на задниот дел или на дното од производот. Никогаш не приклучувајте го производот со електрична енергија доколку напонот е различен.

Ризик од повреда или оштетување на производот!

- За монтирање на сид, производот мора да биде безбедно прикачен за сидот, во согласност со упатствата за инсталација. Користете го единствено доставениот држач за монтирање на сид (ако е достапно). Неправилното монтирање на сид може да резултира во несреќа, повреда или оштетување. Доколку имате прашања, контактирајте со Службата за грижа за потрошувачи во Вашата земја.
- Никогаш не поставувајте го производот или какви било предмети врз кабли за напојување или врз друга електрична опрема.
- Доколку производот се транспортира на температури под 5 ° C, пред да го приклучувате со електрична енергија, отплакувајте го производот и почекајте додека неговата температура не се усогласи со собната температура.
- Делови од овој производ може да се направени од стакло. Ракувајте внимателно за да избегнете повреда или оштетување.
- Користете го производот безбедно во околини каде температурата е помеѓу 0 ° C и 40 ° C.

Ризик од прегревање!

- Никогаш не инсталирајте го производот во затворен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку четири инчи (околу 10 сантиметри) околу производот заради вентилација. Осигурете дека отворите за вентилација на производот никогаш не се покриени од завеси или други предмети.

Ризик од контаминација!

- Не мешајте ги батериите (стара со нова или јаглородна со алкална итн.).

- **ВНИМАНИЕ:** опасност од експлозија ако батериите се неточно заменети. Заменете само со ист или еквивалентен тип.
- Отстранете ги батериите ако се истрошени или ако далечинскиот управувач нема да се користи подолго време.
- Батериите содржат хемиски супстанции и треба правилно да се фрлаат.



Ова е апарат од КЛАСА II со двојна изолација и без обезбедено заштитно заземјување.



Напон со наизменична електрична енергија



Следете ги упатствата од прирачникот за корисникот!



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Предупредување: ризик од електричен удар!



Симболот со знак извичник е наменет да го предупреди корисникот за присуство на важни упатства за користење.



Белешка

- Ознаката со номинални вредности е залепена на дното или на задниот дел од опремата

Грижа за Вашиот производ

За да го чистите производот, користете единствено микрофибер крпа.

Грижа за животната средина

Фрлање на Вашиот стар производ и батеријата



Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти што може да се рециклираат и повторно да се употребат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од European Directive 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од European Directive 2013/56/EU и не смеат да се фрлаат заедно со општиот отпад во домаќинството.

Информирајте се за локалниот одделен систем на собирање за електрични и електронски производи и батерии. Почитувајте ги локалните прописи и никогаш не фрлајте го производот или батериите заедно со нормалниот отпад во домаќинството. Точното фрлање на стари производи и батерии помага во спречувањето на негативните последици за животната средина и за човечкото здравје.

Фрлање на батерии за една употреба

За да ги фрлите батериите за една употреба, погледнете го делот за поставување на батеријата.

Декларација за сообразност

Овој производ е во сообразност со условите за пречки во радиокомуникацијата од Европската заедница.

Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека овој производ е во сообразност со основните услови и другите релевантни одредби од RED Directive 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Декларацијата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Помош и поддршка

За сеопфатна онлајн поддршка, посетете ја www.philips.com/support за да:

- го преземете прирачникот за корисникот и водичот за брз почеток
- ги погледнете видео-упатствата (достапни само за избрани модели)

- најдете одговори на често поставуваните прашања (ЧПП)
- ни испратите прашање преку е-пошта
- да разговарате со наш претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на интернет страницата за да го изберете Вашиот јазик, а потоа внесете го бројот на моделот за Вашиот производ.

Како алтернатива, можете да ја контактирате Службата за грижа за потрошувачи во Вашата земја. Пред да ги контактирате, запишете го бројот на моделот и сервискиот број за Вашиот производ. Овие информации може да ги најдете на задниот дел или на дното од Вашиот производ.

Информации за FCC

БЕЛЕШКА: оваа опрема е тестирана и е усогласена со ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, во согласност со Дел 15 од Правилата на FCC. Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува енергија со радиофреквенција и, доколку не е поставена и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетни пречки во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека нема да настанат пречки при специфична инсталација. Доколку оваа опрема на вистина предизвика штетни пречки во приемот на радио или телевизиски сигнали, што може да се утврди преку исклучување и вклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја исправи пречката преку една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете или преместете ја антената за примање.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата со штекер на различно струјно коло од онаа на кое е поврзан приемникот.
- Консултирајте се со продавач или со искусен радио/телевизиски техничар, за помош.

Предупредување според FCC&IC:

- Оваа опрема треба да биде инсталирана и со неа да се ракува на растојание од најмалку 20 cm помеѓу емитерот и Вашето тело.
- Промени или изменувања на оваа единица што не се изречно одобрени од страната одговорна за усогласеност може да го поништи овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

IC-Canada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(и) изземен(и) од лиценца, што се во согласност со Спецификациите за радио стандарди (RSS) на Канада изземени од лиценца за Иновација, наука и економски развој. Работењето е подложно на следниве два условия:

1. Овој уред не може да предизвика пречки.
2. Овој уред мора да ги прифати сите пречки, вклучително и пречки што може да предизвикаат непосакувано работење на уредот.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Вашата звучната лента

Честитки за купувањето и добредојдовте во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нудат Philips, регистрирајте ја Вашата звучна лента на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

Проверете и идентификувајте ги ставките од пакетот:


- Звучна лента x 1
- Безжичен сабвуфер x 1
- Далечински управувач x 1
- Кабел за напојување (субвуфер) x 2
- Кабел за напојување (звучната лента) x 2
- Комплет за монтирање на сид x 1
- Краток водич x 1
- Гарантна картичка x 1
- Безбедносен лист x 1
- Образец за монтирање на сид x 1



- Количеството кабли за напојување и типот на приклучокот зависат од регионот.
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во овој Прирачник за корисникот се само за референца, реалниот производ може да изгледа различно.

Главна единица

Овој дел опфаќа преглед на главната единица.




- копче +/- (Јачина на звук)**
Зголемете или намалете ја јачината на звукот.
- копче**
 - Притиснете за да го изберете режимот Bluetooth.
 - Притиснете и задржете за да го прекинете поврзувањето со сите уреди и да влезете во режим на спарување преку Bluetooth.
- (Извор)**
Изберете влезен извор за звучната лента. Стандардниот извор е HDMI ARC.
- копче** (Мирување-вклучено)
Вклучување на звучната лента или поставување во мирување.
- LED-индикатори на звучната лента**
При менување на изворот за емитување, предниот индикатор соодветно ќе светнува. Светлото на индикаторот во предниот дел на главната единица покажува кој режим тековно се користи.

Статус	Состојба на LED-индикатор
AUX	[AUX/USB] свети постојано во бела боја
USB	[AUX/USB] трепка со бела боја
Standby (Во мирување)	[Standby] свети постојано во црвена боја
BT(Bluetooth)	[BT] свети постојано со бела боја
• Поврзано	[BT] трепка со бела боја
• Поврзување	[BT] трепка со бела боја
OPTICAL (Оптички)	[OPT] свети постојано со бела боја
HDMI ARC	[HDMI ARC] свети постојано во бела боја

- Сензор за далечински управувач**

Приклучоци


Овој дел опфаќа преглед на приклучоците достапни на звучната лента.



- ① **Audio in (Влезно аудио)**
Влез за аудио од, на пример, MP3-плеер (приклучок од 3,5 mm).
- ② **USB (УСБ)**
 - Поврзување УСБ-мемориски уред за емитување аудио медиуми.
 - Надградба на софтверот на производот.
- ③ **HDMI out (ARC) (HDMI-излез (ARC))**
Поврзување на влез HDMI (ARC) со телевизор.
- ④ **Optical in (Оптички влез)**
Поврзете со излез за оптичко аудио на телевизорот или на дигитален уред.
- ⑤ **AC in (Влез за наизменична електрична енергија)**
Поврзување за напојување со електрична енергија.
- ⑥ **Отвор за држач за монтирање на сид.**

Безжичен сабвуфер

Овој дел опфаќа преглед на безжичниот сабвуфер.



- ① **AC in (Влез за наизменична електрична енергија)**
Поврзување за напојување со електрична енергија.
- ② **копче Pair (Спарување)**
Притиснете и задржете за да влезете во режим на спарување за сабвуферот.
- ③ **Индикатор на сабвуферот**
Одредување на статусот врз основа на индикаторот на безжичниот сабвуфер.


Статус на LED-светилка	Статус
Брзо трепкање	Сабвуферот е во режим на спарување
Постојано вклучено	Поврзано / успешно спарување
Бавно трепкање	Неуспешно поврзување / неуспешно спарување

Далечински управувач

Овој дел опфаќа преглед на далечинскиот управувач.

- ① копче  (Мирување-вклучено)
 - Вклучување на звучната лента или поставување во мирување.
- ② **EQ (Режим)**
Изберете од четирите режими за EQ: Филм/Музика/Глас/Стадион.
- ③ **HDMI ARC**
Сменете го изворот во поврзување HDMI ARC.
- ④ **Pair / BT (Спарување / Bluetooth)**
Кратко притискање за префрлање во извор Bluetooth. Звучната лента повторно ќе се поврзе со последно спарениот уред ако е достапен. Притиснете и задржете 3 секунди за прекинување на врската со сите Bluetooth-уреди и за влез во режим на спарување.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶** (Претходно / Следно)
Одење во претходната или следната нумера во режим USB / BT.
▶|| (Пушти / Паузирај)
Започнување, паузирање или продолжување на емитувањето во режим USB/ BT.
VOL+ / VOL- (Јачина на звукот на системот)
Зголемување/намалување на нивото за јачина на звукот на системот.
- ⑥ **Optical (Оптички)**
Сменете го изворот за аудио во оптичко поврзување.
- ⑦ **AUX / USB (Надворешен влез / УСБ)**
Сменете го изворот за аудио во поврзување AUX / УСБ.
- ⑧ **-Treble (-Високи тонови)**
Намалување на јачината на звукот за високите тонови.
- ⑨ **+Treble (+Високи тонови)**
Зголемување на јачината на звукот за високите тонови.

- ⑩ **-Bass (-Бас)**
Намалување на јачината на звукот за сабвуферот.
- ⑪ **+Bass (+Бас)**
Зголемување на јачината на звукот за сабвуферот.




Подготовка на далечинскиот управувач

- Доставениот далечински управувач овозможува единицата да се ракува од далечина.
- Дури и ако со далечинскиот управувач се ракува во рамките на ефективниот опсег од 19,7 стапки (6 m), работењето на далечинскиот управувач може да не биде возможно доколку има препреки помеѓу единицата и далечинскиот управувач.
- Доколку со далечинскиот управувач се ракува во близина на други производи кои генерираат инфрацрвени зраци или ако се употребуваат други уреди со далечинско управување кои користат инфрацрвени зраци во близина на единицата, таа може да не работи исправно. И обратно, другите производи може да не работат исправно.

Замена на батеријата на далечинскиот управувач

Лизгајте за да го извадите капакот на делот за батерии, поставете 2 батерии AAA (1,5 V) со точен поларитет, па вратете го капакот на делот за батерии во својата положба.

- Осигурете дека деловите (+) и (-) на батериите одговараат со ознаките (+) и (-) назначени на делот за батерии.



- Не поставувајте го далечинскиот управувач врз влажен предмет.
- Не поставувајте го далечинскиот управувач на директна сончева светлина или во близина на извори на прекумерна топлина.
- Отстранете ги батериите од далечинскиот управувач кога нема да се користи подолг временски период, затоа што може да настане корозија или протекување на батеријата, што ќе резултира во физичка повреда и/или имотно оштетување и/или пожар.
- Не употребувајте други батерии освен оние што се назначени.
- Не мешајте нови со стари батерии.
- Никогаш не полнете батерија освен ако не е потврдено дека батеријата е од тип што може да се полни.


Поставување

Поставете го сабвуферот најмалку 1 метар (3 стапки) подалеку од звучната лента и 10 сантиметри подалеку од сидот.

За најдобри резултати, поставете го сабвуферот како што е покажано подолу.

Мерки на претпазливост во однос на батериите

- Осигурете дека ги поставувате батериите со точниот позитивен „ $\oplus$ “ и негативен „ $\ominus$ “ поларитет.
- Користете батерии од ист тип. Никогаш не користете заедно различни типови батерии.
- Може да се користат батерии што може да се полнат или батерии што не се полнат. Повикајте се на мерките на претпазливост означени на нивните ознаки.
- Внимавајте на ноктите кога го вадите капакот за батерии и батериите.
- Не испуштајте го далечинскиот управувач.
- Не дозволувајте нешто да влијае врз далечинскиот управувач.
- Не истурајте вода или други течности врз далечинскиот управувач.




Монтирање на сид



Белешка

- Неправилното монтирање на сид може да резултира во несреќа, повреда или оштетување. Доколку имате прашања, контактирајте со Службата за грижа за потрошувачи во Вашата земја.
- Пред да вршите монтирање на сид, осигурете се дека сидот може да ја издржи тежината на Вашата звучна лента.
- Пред да вршите монтирање на сид, потребно е да ги извадите гумените ногалки што се наоѓаат на дното од звучната лента, во спротивно гумените ногалки нема да може повторно да се постават.
- Во зависност од типот на монтирањето на сид, осигурете дека користите шрафови со соодветна должина и дијаметар.
- Проверете дали УСБ-отворот на задниот дел од звучната лента е поврзан со УСБ-уред. Доколку се случи УСБ-уредот да пречи при монтирањето на сид, треба да користите УСБ-уред со соодветна големина.

Должина на шраф/дијаметар




Предложена висина за монтирање на сид

Пред да ја монтирате звучната лента на сид, се препорачува прво да го поставите телевизорот. Кога телевизорот е однапред поставен, монтирајте ја звучната лента на сидот на растојание од 50 mm / 2,0 инчи од долниот дел на телевизорот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ !

- За да спречите повреда, овој апарат мора да биде безбедно прикачен за подот/сидот, во согласност со упатствата за инсталација.
- Предложена висина за монтирање на сид: $\leq 1,5$ метри.



- 1 Издупчете 2 паралелни дупки во сидот (секоја со дијаметар од 3-8 mm, според типот на сидот).
 - ↳ Растојанието помеѓу дупките е: **731 mm / 28,78 инчи**
 - ↳ Може да го користите доставениот образец за монтирање на сид како помош за положбите на дупчење на дупките на сидот.
- 2 Осигурете ги типлите и шрафовите во дупките.
 - ↳ Осигурете дека оставате празнина од **1,8-2,3 mm** помеѓу сидот и главата на шрафот.
- 3 Прикачете ги држачите за сид (x2) во задниот дел на единицата.
- 4 Закачете ја звучната лента на шрафовите за држење.

3 Поврзување

Овој дел Ви помага да ја поврзете Вашата звучна лента со телевизор и други уреди, а потоа да ја поставите.

За информации за основните приклучоци на Вашата звучна лента и опрема, погледнете во краткиот водич.



Белешка

- За идентификација и номинални вредности за напојување, погледнете ја плочката за тип која се наоѓа на задниот дел или на дното од производот.
- Пред да поврзвате или да ги менувате поврзувањата, осигурете дека сите уреди се со исклучено напојување од електрична енергија.

Dolby аудио-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus Ви нуди ново искуство со опкружувачки звук. За повеќе информации, посетете ја dolby.com

Користете Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus е достапно во режим HDMI-ARC. За детали за поврзувањето, повикајте се на „Поврзување со HDMI ARC“.

- 1 За да го користите Dolby Audio-Dolby Digital Plus во режим HDMI-ARC, Вашиот телевизор мора да го поддржува Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Осигурете дека е избрано „No Encoding“ (Без шифрирање) како битов проток во излезот за дигитално аудио на поврзаниот надворешен уред (на пример, уред Blu-ray ДВД-уред, телевизор итн.).



Белешка


- Искуството за Dolby Audio-Dolby Digital Plus е достапно единствено кога звучната лента е поврзана со извор HDMI-ARC преку кабел HDMI со верзија поголема од 1.4.
- Звучната лента ќе функционира и кога е поврзана на други начини (на пример, преку дигитален оптички кабел), но таквите начини не ги поддржуваат сите одлики на Dolby Audio-Dolby Digital Plus. Имајќи го ова предвид, наша препорака е да поврзете преку HDMI, со цел да се осигури целосна поддршка за Dolby Audio.

Поврзување со HDMI ARC

Вашата звучна лента поддржува HDMI со аудио-повратен канал (ARC). Ако Вашиот телевизор е компатибилен со HDMI ARC, може да го слушате аудиото од телевизорот преку Вашата звучна лента користејќи еден HDMI-кабел.

- 1 На Вашиот телевизор, вклучете ги функциите за HDMI-CEC. За детали, погледнете во прирачникот за корисникот на телевизорот.

Приклучокот **HDMI ARC** на телевизорот може да биде поинаку означен. За детали, погледнете во прирачникот за корисникот на телевизорот.



- 2 Со користење HDMI-кабел со висока брзина, поврзете го приклучокот за **HDMI ARC** на Вашата звучна лента со приклучокот за **HDMI ARC** на телевизорот.




Белешка

- Вашиот телевизор мора да ја поддржува функцијата HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC мора да бидат поставени на Оп (Вклучено).
- Начинот на поставување на HDMI-CEC и ARC може да биде различен, во зависност од телевизорот. За детали за функцијата ARC, повикајте се на прирачникот за корисникот на Вашиот телевизор.
- Осигурете дека користите HDMI-кабли што ја поддржуваат функцијата ARC.

Поврзување со оптичка приклучница


- Користете оптички кабел за поврзување на приклучокот **Optical** (Оптички) на звучната лента со приклучокот **Optical out** (Оптички излез) на телевизорот или на друг уред.




- Дигиталниот оптички приклучок може да биде означен како **Spdif** или **Spdif out** (Spdif-излез).

Поврзување со приклучница AUX

- Користете аудиокабел 3,5 mm кон 3,5 mm за да ја приклучите приклучницата за слушалки на телевизорот со приклучницата AUX на единицата.




- Користете аудиокабел RCA кон 3,5 mm за да ја приклучите приклучницата за аудио излез на телевизорот со приклучницата AUX на единицата.



Поврзување напојување

- Пред да поврзвате со напојување со наизменична електрична енергија, осигурете дека се остварени сите други поврзувања.
 - Ризик од оштетување на производот! Осигурете дека напонот на снабдувањето со напојување одговара со напонот отпечатан на задниот или долниот дел од единицата.
- 1 Поврзете го кабелот за напојување со приклучницата **AC~** на единицата, а потоа со приклучницата за напојување.
 2. Поврзете го кабелот за напојување со приклучницата **AC~** на сабвуферот, а потоа со приклучницата за напојување.




- * Количеството кабли за напојување и типот на приклучокот зависат од регионот.

Спарување со сабвуферот

Автоматско спарување

Приклучете ги звучната лента и сабвуферот со приклучницата за напојување, а потоа притиснете на единицата или на далечинскиот управувач за да ја префрлите единицата во режим **ON** (Вклучено). Сабвуферот и звучната лента автоматски ќе се спарат.



- Утврдете го статусот врз основа на индикаторот на безжичниот сабвуфер.

Статус на LED-светилка

Статус

Брзо трепкање	Сабвуферот е во режим на спарување
Постојано вклучено	Поврзано / успешно спарување
Бавно трепкање	Неуспешно поврзување / спарување



Совети

- Не притискајте го копчето **Pair** на задниот дел од сабвуферот, освен при рачно спарување.

Рачно спарување

Ако не може да се слушне аудио од безжичниот сабвуфер, извршете рачно спарување на сабвуферот.

- 1 Исклучете ги и двата кабли за напојување од сабвуферот и од звучната лента, а потоа приклучете ги повторно по 3 минути.
- 2 Притиснете и задржете го копчето **Pair** на задниот дел од сабвуферот за 5 секунди. Индикаторот на сабвуферот ќе трепка брзо.
- 3 Притиснете **U** на звучната лента или на далечинскиот управувач за да ја вклучите звучната лента и автоматски да влезе во режим на спарување.
- 4 Кога ова е успешно, индикаторот на сабвуферот постојано ќе свети постојано со портокалова боја.
- 5 Ако индикаторот сè уште трепка, повторете ги чекорите 1-3.



Совети

- Сабвуферот треба да биде на растојание до 6 m од звучната лента во отворен простор (колку поблиску, толку подобро).
- Отстранете секакви предмети помеѓу сабвуферот и звучната лента.
- Доколку безжичното поврзување повторно е неуспешно, проверете да не постои некој конфликт или некои силни пречки (на пример, пречки од некој електронски уред) околу местото. Отстранете ги овие конфликти или силни пречки, па повторете ги горенаведените постапки.

4 Користење на звучната лента

Овој дел опишува како да ја користите Вашата звучна лента за емитување аудио од поврзани уреди.

Пред да почнете

- Остварете ги сите неопходни поврзувања опишани во краткиот водич и во прирачникот за корисникот.
- Префрлете ја звучната лента во точниот извор за другите уреди.

Вклучување и исклучување

- Кога прво ја поврзувате единицата со главното напојување, единицата ќе биде во режим STANDBY (Мирување). Индикаторот [Standby] ќе свети.
- Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач или на главната единица за да ја вклучите или исклучите главната единица.
- Ако сакате целосно да ја исклучите единицата, откачете ја приклучницата за напојување од штекерот за напојување.

Автоматско мирување

Единицата автоматски преминува во режим на мирување по приближно 15 минути доколку телевизорот или надворешната единица нема поврзување или е исклучена.

- За целосно да ја исклучите единицата, исклучете го главното напојување од штекерот за напојување.
- Кога не се користи, исклучете ја целосно единицата за да заштедите енергија.

Избор на извор

- 1 а да го изберете посакуваниот режим, притискајте го едноподруго копчето  на единицата или притиснете ги копчињата **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair / BT**, **USB** на далечинскиот управувач.

Светлото на индикаторот на главната единица покажува кој режим тековно се користи.


Статус	Состојба на LED-индикатор
AUX	[AUX/USB] свети постојано во бела боја
USB	[AUX/USB] трепка со бела боја
Standby (Во мирување)	[Standby] свети постојано во црвена боја
Pair / BT (Спарување / Bluetooth)	
• Поврзано	[BT] свети постојано со бела боја
• Поврзување	[BT] трепка со бела боја
OPTICAL (Оптички)	[OPT] свети постојано со бела боја
HDMI ARC	[HDMI ARC] свети постојано во бела боја

Избор на ефект за еквилајзер (EQ)

Изберете однапред дефинирани режими на звук кои Ви одговараат според видеото или музиката.

- 1 Притиснете го копчето **EQ** на далечинскиот управувач за да ги изберете Вашите посакувани однапред поставени ефекти за еквилајзерот. Стандардниот режим е **Movie**.
- **Movie** (Филм) (трепкаат 5 LED-индикатора): креирајте искуство при слушањето со опкружувачки звук. Идеално за гледање филмови.
 - **Music** (Музика) (трепкаат 4 LED-индикатора): креирајте стерео звук со два канала или со повеќе канали. Идеално за слушање музика.
 - **Voice** (Глас) (трепкаат 3 LED-индикатора): креирајте звучен ефект што го прави човечкиот глас почист и подобар за слушање.

- **Stadium** (Стадион) (трепкаат 2 LED-индикатора): креирајте атмосфера како да гледате натпревар во стадион.




Прилагодување на јачината на звукот

Кога ја прилагодувате јачината на звукот на звучната лента или на сабвуферот, индикаторот за статус ќе ја зголемува / намалува количината на вклучени светилки. Одредете го тековното ниво на јачината на звукот за звучната лента или за сабвуферот според приказот на соодветните светилки што се прикажуваат / трепкаат.

Прилагодување на јачината на звукот


- 1 Притиснете +/- на звучната лента или притиснете **Vol+ / Vol-** на далечинскиот управувач за зголемување / намалување на нивото на јачината на звукот.




Прилагодување на јачината на звукот за високите тонови и басот

- 2 Притиснете - **Bass +**

Притиснете - **Bass +** на далечинскиот управувач за зголемување / намалување на јачината на звукот за сабвуферот.



- 3 Притиснете - **Treble +**
Притиснете - **Treble +** на далечинскиот управувач за зголемување / намалување на јачината на звукот за високите тонови.



Стандардно, Bass/Treble е поставено на 0.

Ресетирање на фабрички поставки

Ресетирање на уредот во фабричките поставки.

- 1 Вклучете ја звучната лента.
- 2 Притиснете и задржете ги притиснато локалните копчиња + и - за 8 секунди. Откако сите LED-индикатори ќе светат 5 секунди, LED-индикаторот [Standby] ќе свети постојано со црвена боја.

Работа со Bluetooth

Преку Bluetooth, поврзете ја звучната лента со Вашиот Bluetooth-уред (како што е iPad, iPhone, iPod touch, телефон Android или лаптоп), а потоа ќе може да ги слушате аудиодатотеките зачувани во уредот преку звучната лента.

Што Ви е потребно

- Bluetooth-уред што го поддржува Bluetooth-профилот A2DP, AVRCP и е со верзија за Bluetooth 5.0 + EDR.
- Максималниот работен опсег помеѓу звучната лента и Bluetooth-уред е приближно 10 метри (30 стапки).

- 1 Притиснете го копчето  на единицата или притиснете го копчето **Pair/BT** на далечинскиот управувач за да ја префрлите звучната лента во режим Bluetooth.
→ Индикаторот [BT] ќе трепка.

- 2 На Bluetooth-уредот, вклучете го Bluetooth, пребарајте за и изберете **Philips TAB7207** за да го започнете поврзувањето (погледнете во прирачникот за корисникот на Bluetooth-уредот за како да го овозможите Bluetooth).
→ При поврзувањето, индикаторот [BT] ќе трепка.

- 3 Почекајте додека не го слушнете гласовното барање од звучната лента.
→ Ако е успешно поврзано, индикаторот [BT] постојано ќе свети.

- 4 Изберете и емитувајте аудиодатотеки или музика на Вашиот Bluetooth-уред.

- При емитувањето, доколку има дојдовен повик, емитувањето на музиката се пазира. Емитувањето продолжува кога повикот ќе заврши.
- Ако Вашиот Bluetooth-уред го поддржува профилот AVRCP, на далечинскиот управувач може да притиснете **⏮ / ⏭** за да одете кон некоја нумера или да притиснете **⏸** за пазирање/продолжување на емитувањето.

- 5 За прекинување на поврзувањето преку Bluetooth и спарување нов Bluetooth-уред:

→ Долго притиснете го копчето  на единицата или притиснете и задржете го копчето **Pair/BT** на далечинскиот управувач за да го прекинете поврзувањето преку Bluetooth и да влезете во режим на спарување.




Белешка

- При отворен простор без препреки, максималниот работен опсег помеѓу звучната лента и Bluetooth-уред е приближно 10 метри (30 стапки).
- Компатибилноста со сите Bluetooth-уреди не е загарантирана.
- Емитувањето музика може да биде прекинато поради пречки помеѓу уредот и звучната лента, како што се сид, метална футрола што го покрива уредот или други уреди во близина кои работат на истата фреквенција.

Работа со УСБ

Уживајте во аудиозаписи од УСБ-мемориски уред, како што се МРЗ-плеер, УСБ-меморија итн.

- 1 Вметнете го УСБ-уредот.



- 2 Притискајте го едноподруго копчето  на единицата или притиснете го копчето **USB** на далечинскиот управувач за да го изберете режимот **USB**.
↳ LED-индикаторот [AUX/USB] ќе трепка два пати.

- 3 За време на емитувањето:

Копче	Дејство
▶	Започнување, паузирање или продолжување на емитувањето
◀◀	Одење во претходната нумера
▶▶	Одење во следната нумера



Совети

- Овој производ може да не биде компатибилен со одредени типови УСБ-мемориски уреди.
- Ако користите продолжен кабел за УСБ, УСБ-хаб или УСБ-повеќефункционален читач на картички, УСБ-меморискиот уред може да не биде препознат.
- Не отстранувајте го УСБ-меморискиот уред додека се читаат датотеките.
- Овој производ поддржува УСБ-уреди со меморија до 128 ГБ.
- Овој производ може да емитува МРЗ, WAV, FLAC.
- Поддржува УСБ-порт: 5 V --- 500 mA.

Работа со AUX / Optical / HDMI ARC

Осигурете дека единицата е поврзана со телевизор или со аудиоуред.

- 1 За да го изберете посакуваниот режим, притискајте го едноподруго копчето  на единицата или притиснете ги копчињата **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** на далечинскиот управувач.
↳ Светлото на индикаторот на звучната лента покажува кој режим тековно се користи.

Статус	Состојба на LED-индикатор
AUX	[AUX/USB] свети постојано во бела боја
OPTICAL (Оптички)	[OPTICAL] свети постојано со бела боја
HDMI ARC	[HDMI ARC] свети постојано во бела боја

- 2 Директно ракувајте со Вашиот аудиоуред за контрола на емитувањето.
- 3 Притиснете ги копчињата +/- (Јачина на звук) за да ја прилагодите јачината на звукот според Вашето посакувано ниво.



Совет

- Додека сте во режим **Optical/HDMI ARC**, доколку нема излез на звук од единицата и индикаторот за статус трепка, можеби е потребно да го активирате излезот за сигналот PCM или **Dolby Digital** на Вашиот изворен уред (на пример, телевизор или уред Blu-ray).

5 Спецификации на производот

Белешка

- Спецификациите и дизајнот се подложни на промена без известување.

Bluetooth

Bluetooth-профили	A2DP, AVRCP
Bluetooth-верзија	V 5.0
Опсег на фреквенција за Bluetooth	2.402-2.480 MHz
Моќност на предавателот	≤ 10 dBm
2.4G безжично Фреквенциски опсег / моќност на предавателот	2.402 ~ 2.480 MHz / ≤ 0 dBm

Дел на засилувачот

Излезна моќност	RMS 260 W @THD≤10 %; Макс. 520 W
-----------------	-------------------------------------

Звучна лента

Напојување	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Потрошувачка на енергија	30 W
Потрошувачка при мирување	< 0,5 W
УСБ	5V == 500 mA
Фреквенциски одговор	150 Hz - 20 KHz
Импеданца	8 Ω
Димензии (Ш x В x Д)	800 x 65 x 106 mm
Тежина	2,1 kg
Работна температура	0 °C - 45 °C

Сабвуфер

Напојување	100 -240 V ~ 50-60 Hz
Потрошувачка на енергија	45 W
Потрошувачка на енергија при мирување	< 0,5 W
Фреквенциски одговор	35 Hz - 150 Hz
Импеданца	3 Ω
Димензии (Ш x В x Д)	150 x 400 x 300 mm
Тежина	4,7 kg
Работна температура	0 °C - 40 °C

Далечински управувач

Растојание/агол	6 m/30°
Тип на батерија	AAA (1,5 V X 2)

Поддржани аудиоформати

HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch

Optical

- Dolby Digital, PCM 2ch

BLUETOOTH

- SBC

УСБ

- MP3, WAV, FLAC

6 Решавање проблеми



Предупредување

- Ризик од електричен удар. Никогаш не отстранувајте го кукиштето на производот.

За да се одржи валидноста на гаранцијата, никогаш не се обидувајте сами да го поправите производот.

Доколку имате проблеми при користењето на овој производ, проверете ги следниве точки пред да побарате сервисирање. Ако сè уште имате проблем, побарајте поддршка на www.philips.com/support.

Главна единица

Копчињата на главната единица не работат.

- Исклучете од главното напојување на неколку минути, па поврзете повторно.

Нема напојување

- Осигурете дека кабелот за наизменична електрична енергија е исправно поврзан.
- Осигурете дека постои напојување во штекерот за наизменична електрична енергија.
- Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач или на звучната лента за да ја вклучите звучната лента.

Звук

Нема звук од звучникот на звучната лента.

- Поврзете го аудиокабелот од звучната лента со телевизорот или други уреди. Меѓутоа, не Ви е потребно посебно поврзување за аудио кога:
 - звучната лента и телевизорот се поврзани преку поврзување HDMI ARC, или
 - уредот е поврзан со приклучокот за HDMI-влез на звучната лента.
- На далечинскиот управувач, изберете го точниот влез за аудио.
- Осигурете дека звучната лента не е со исклучен звук.

- Ресетирајте го производот на фабричките поставки (погледнете во „Ресетирање на фабрички поставки“)

Изобличен звук или ехо.

- Ако емитувате аудио од телевизор преку овој производ, осигурете дека е исклучен звукот на телевизорот.

Нема звук од безжичниот сабвуфер.

- Рачно поврзете го сабвуферот со главната единица.
- Зголемете ја јачината на звукот. Притиснете **Vol+** на далечинскиот управувач или + на звучната лента.
- Кога користите кој било од дигиталните влезови, а нема аудио:
 - обидете се да го поставите излезот на телевизорот во PCM, или
 - поврзете директно со уред Blu-ray/други извори. Некои телевизори не обработуваат дигитално аудио.
- Вашиот телевизор можеби е поставен на променлив аудиоизлез. Потврдете дека поставката за аудиоизлез е поставена на **FIXED** (Фиксно) или **STANDARD** (Стандардно), а не на **VARIABLE** (Променливо). За подетални информации, повикајте се на прирачникот за корисникот за Вашиот телевизор.
- Ако користите Bluetooth, осигурете дека јачината на звукот на изворниот уред е доволно зголемена и дека уредот не е во безгласен режим.
- Кога во режим на Wi-Fi, емитувањето прекинува или нема звук, проверете дали Вашата домашна мрежа работи нормално.

Bluetooth

Не може да се поврза уред со звучната лента.

- Уредот не ги поддржува компатибилните профили потребни за звучната лента.
- Ја немате овозможено функцијата за Bluetooth на уредот. Погледнете во прирачникот за корисникот на уредот за како да ја овозможите функцијата.

- Уредот не е поврзан правилно.
Поврзете го уредот правилно.
- Звучната лента е веќе поврзана со друг Bluetooth-уред.
Прекинете ја врската со поврзаниот уред, па обидете се повторно.

Квалитетот на емитувањето аудио од поврзаниот Bluetooth-уред е слаб.

- Приемот за Bluetooth е слаб.
Преместете го уредот поблиску до звучната лента или отстранете каква било препрека помеѓу уредот и звучната лента.

Не можам да го најдам Bluetooth-називот на оваа единица во мојот Bluetooth-уред.

- Осигурете дека функцијата за Bluetooth е активирана на Вашиот Bluetooth-уред.
- Повторно спарете ја единицата со Вашиот Bluetooth-уред.

Далечинскиот управувач не работи.

- Пред да притиснете кое било копче за контрола на емитувањето, прво изберете го точниот извор.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и единицата.
- Поставете ја батеријата со нејзините поларитети (+/-) како што е назначено.
- Заменете ја батеријата.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот што се наоѓа во предниот дел од единицата.

Звучната лента се исклучува.

- Кога е премногу ниско нивото на надворешниот влезен сигнал на единицата, таа автоматски ќе се исклучи по 15 минути. Зголемете го нивото на јачината на звукот на надворешниот уред.

Сабвуферот е во мирување или индикаторот на сабвуферот не свети.

- Исклучете го кабелот за напојување од главното напојување, па приклучете го повторно по 3 минути за да го ресетирате сабвуферот.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Спецификациите се подложни на промена без известување. Ве молиме, посетете ја веб-страницата www.Philips.com/support за најновите ажурирања и документи.

Philips и Амблемот со штит на Philips се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се употребуваат според лиценца.

Овој производ е произведен од страна на и се продава под одговорноста на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од нивните подружници и MMD Hong Kong Holding Limited. е давателот на гаранција во однос на овој производ.